

# Apple iPhone: Како да ја користите камерата

## Како да ја користите практично камерата на вашиот iPhone за да сликате одлични слики

Можете брзо да пристапите до камерата на вашиот Apple iPhone за да сликате одлична слика, или да ја употребите предната камера за да сликате селфи. Можете дури и да поставите фотографија како заднина на iPhone, да ја уредите сликата и да ја пратите кај пријател.

## Што ќе ви треба

Пред да почнете, проверете дали вашиот iPhone е полн, вклучен и дали го покажува **Екранот за заклучување (Lock screen)**. Исто така, оперативниот софтвер на вашиот iPhone треба да биде ажуриран.

За да ги следите сите чекори во овој курс, за вашиот iPhone ќе треба да имате програма кај мобилен оператор и сигнал или пристап до домашна Wi-Fi.

## Како да пристапите брзо до камерата

Кога вашиот iPhone го покажува **Екранот за заклучување**, едноставно поминете со прстот лево за да ја отворите **апликацијата Камера (Camera)**.

Запомнете дека кога ја стартувата апликацијата **Камера** од **Екранот за заклучување** вашиот телефон сè уште е заклучен. Ќе можете да сликате фотографии и да ги гледате фотографиите што сте ги сликале. Нема да можете да користите други функции на вашиот телефон сè додека не го отклучите.



Иконата на апликацијата Камера се наоѓа на Почетниот екран

## Делови на апликацијата Камера

Апликацијата **Камера** ја активира камерата и го покажува она што камерата може да го види на екранот на iPhone. Ова се нарекува **приказ во живо (live view)**.

Кога апликацијата **Камера** е отворена и го гледате приказот во живо, таа не слика и не снима, туку едноставно е подготвена за користење.

На долниот раб на приказот во живо постојат голем број опции. Можете да поминете со прстот лево и десно за да ги разгледате овие опции за сликање разни видови фотографии и дури и да снимите видеозаписи.

Ќе сликате една фотографија, па затоа, изберете ја опцијата **Фотографија (Photo)**.

# Apple iPhone: Како да ја користите камерата

## Како да сликате фотографија

За да сликате фотографија, држете го iPhone така што на приказот во живо да го гледате она што сакате да го сликате. Кога ќе бидете задоволни со она што го гледате, допрете го средното копче **Сликај (Capture)**.

iPhone ќе кликне како камера и фотографијата ќе се зачува во апликацијата **Фотографии** на iPhone, што ќе ја разгледаме наскоро.


## Како да ја видите фотографијата што ја сликавте

За да ја видите фотографијата што ја сликавте, допрете ја коцката што се наоѓа лево од копчето **Сликај**. Фотографијата ќе се прикаже на екранот.

## Како да додадете фотографија на заднината

Можете да го персонализираат екранот **Дома** на вашиот iPhone ако додадете фотографија на заднината. За овој пример ќе ја употребиме фотографијата што ја сликавте, којашто сè уште би требало да се прикажува во режим за преглед и го исполнува екранот. Еве како се прави тоа:

1. Најпрво отклучете го вашиот iPhone. Притиснете го еднаш копчето **Дома** за да се прикаже екранот за **Заклучување**, и потоа уште еднаш за да ја активирате тастатурата и да ја внесете лозинката. Внесете ја лозинката за да го отклучите вашиот iPhone.
2. Најдете ја иконата **Поставки (Settings)** на екранот **Дома** и допрете ја за да се отвори.
3. Од менито на **Поставки** прелистајте надолу за да ја најдете опцијата **Тапет (Wallpaper)** и допрете ја.
4. Допрете на **Избери нов тапет (Choose a New Wallpaper)** и потоа на страницата **Избери** допрете на **Неодамнешни (Recent)**.
5. Тука ќе се појават фотографиите што сте ги сликале неодамна. Допрете на една од нив за да ја изберете и да ја поставите како слика на заднина.
6. Ќе видите како фотографијата ќе изгледа на екранот **Дома**. Можете да ја приспособите позицијата на фотографијата со прстот.
7. Допрете на **Постави (Set)**. Ќе се појават неколку опции што ќе ве запрашаат дали сакате да **Поставите екран за заклучување (Set Lock Screen)**, да **Поставите почетен екран (Set Home Screen)**, или **Да ги поставите двете опции (Set Both)**.
8. Допрете на **Постави почетен екран**.



Поставете фотографија како слика на заднина за да го персонализираат вашиот телефон

# Apple iPhone: Како да ја користите камерата

9. Допрете го копчето **Дома** за да ја видите вашата нова заднина. Ако не ја гледате јасно новата слика на заднина на Почетниот екран, поминете со прстот налево за да ја видите следната.

## Како да сликате селфи

Фотографијата **селфи** е која било фотографија што се слика со предната камера на iPhone. Ајде да сликаме една селфи.

Со допирање на иконата на камера на **Почетниот екран** ќе се отвори апликацијата **Камера**, но постои уште една кратенка што можете да ја користите во секое време, а тоа е вграденото мени **Контролен центар (Control Centre)** на вашиот iPhone.

Како ќе го отворите Контролниот центар зависи од моделот на вашиот iPhone; можете да поминете со прстот нагоре од долниот дел на екранот или надолу од горниот. Минувањето со прст треба да го вршите почнувајќи од рамката, а тоа е црната или белата област што го опкружува екранот.

1. Отворете го **Контролниот центар** и побарајте ја иконата на камера во редицата со икони што се наоѓа во долниот дел. Допрете ја за да ја отворите апликацијата **Камера**.
2. Ќе се појави екранот за **приказ во живо (live view)**, подготвен да ја сликате вашата селфи фотографија.
3. На екранот за преглед во живо најдете го копчето **Селфи** и допрете го. Вашето лице би требало да се наоѓа на приказот.



Копчето за селфи обично изгледа како камера со стрелка околу неа, слично на ова

**За да направите совршена селфи, ќе треба да вежбате! Ако сакате на селфи фотографијата да изгледате дека гледате директно во камерата, наместо да се гледате во приказот во живо како во огледало, треба да го гледате горниот дел на iPhone, т.е. онаму каде што се наоѓа камерата.**



# Apple iPhone: Како да ја користите камерата

4. Можеби ќе треба да го држите iPhone оддалечен на растојание еднакво на должината на вашата рака под одреден агол, за да ја порамните сликата онака како што сакате.
5. Допрете го копчето **Сликај** за да сликате селфи. Фотографијата ќе се зачува автоматски во апликацијата **Фотографии**.

## Како да ги разгледате фотографиите

За да ги видите фотографиите што сте ги сликале досега во апликацијата **Фотографии**:


1. Најпрво допрете го копчето **Дома** за да се вратите на Почетниот екран.
2. Најдете ја апликацијата **Фотографии**. Допрете ја за да се отвори.
3. Во апликацијата Фотографии постојат неколку начини да ги разгледувате фотографиите, но сега ќе го употребиме приказот **Сите фотографии (All Photos)**. Овој приказ покажува мрежа со сите ваши фотографии, а најновите се наоѓаат најдолу.
4. Ако не можете да ја видите вашата селфи фотографија, најпрво прелистајте до долниот дел на екранот.
5. Допрете на една фотографија за се гледа на целиот екран. Можете да прикажете повеќе фотографии во режим на полн екран ако поминете со прстот налево на следната фотографија или надесно на претходната фотографија.

## Како да избришете фотографии од вашиот iPhone

Ако имате фотографија што не ви се допаѓа, можете лесно да ја избришете.

1. Кога фотографијата се наоѓа во режим на полн екран, погледнете во долниот дел на екранот за да ја најдете иконата со корпата за отпадоци. Допрете на корпата за отпадоци.
2. Ќе се појави мало поле во кое ќе ви се побара да ја избришете фотографијата. Допрете на **Избриши ја фотографијата (Delete Photo)**.

**Запомнете дека секојпат кога сликате фотографија или снимате видеозапис, тие автоматски се зачувуваат во галеријата на вашиот iPhone. Вие не морате да го правите тоа.**



# Apple iPhone: Како да ја користите камерата


3. Фотографијата ќе исчезне и ќе ја видите следната фотографија во апликацијата **Фотографии**. Несаканата фотографија сега не постои во вашиот iPhone.

## Како да уредувате фотографии

Можете да извршите основно уредување на фотографиите користејќи ја апликацијата **Фотографии** на вашиот iPhone. На пример, можете да ја намалите широчината или височината на фотографијата (познато како отсекување), да поправите нерамномерна снимка и многу друго.

Ајде да ја уредиме селфи фотографијата што се наоѓа на екранот во овој момент.

1. Најдете ја иконата **Уреди (Edit)** што се наоѓа во горниот десен дел на екранот и допрете ја за да се појават контролите.
2. Можете да ги разгледате овие контроли подоцна, но за намените на оваа демонстрација ќе ја отсекеме нашата фотографија. Допрете ја контролата **Отсечи**.
3. Допрете и задржете еден од долните агли на фотографијата и лизгајте ја нагоре. Кога ќе бидете задоволни со изгледот на новата фотографија, тргнете го прстот од екранот.
4. Приказот ќе се измени и ќе видите како изгледа фотографијата откако ќе ја отсецете.
5. Ако не сте задоволни со прегледот, можете да допрете на **Откажи (Cancel)**, а потоа, на опциите што ќе се појават допрете на **Отстрани ги измените (Discard Changes)**.
6. За да се обидете повторно, допрете на **Уреди** и потоа допрете ја повторно контролата **Отсечи (Crop)** и влечете ги аглие како претходно.
7. Кога ќе бидете задоволни со резултатот, допрете на **Готово (Done)** во долниот дел на екранот.
8. Отсечената селфи сега се зачува и ја замени оригиналната фотографија како нова во **апликацијата Фотографии**.
9. За да ја повратите оригиналната селфи фотографија, допрете повторно на **Уреди**. Потоа побарајте ја опцијата Поврати (Revert) што се наоѓа во горниот десен дел на екранот и допрете ја. Потоа допрете на **Поврати во оригинална (Revert to Original)**. Вашата оригинална селфи се врати назад!




Изменете ја широчината и височината на сликата со контролата **Отсечи**

# Apple iPhone: Како да ја користите камерата

## Како да пратите фотографија кај пријател

Можете да пратите фотографијата користејќи ја функцијата на апликацијата за размена на пораки што ви овозможува да приложите слика.

1. Допрете ја иконата **Сподели (Share)** што се наоѓа во редицата со икони под вашата селфи фотографија.
2. Допрете ја иконата **iMessages. Апликацијата iMessages** ќе се отвори и ќе видите дека вашата селфи е веќе приложена.
3. Полето **До (To)** е веќе избрано. Можете да го внесете целосното име на контактот или неговиот број на мобилен телефон ако го знаете.
4. Додека пишувате ќе се појави список со контакти. Допрете го името на контактот во списокот.
5. За да додадете порака, допрете на селфи фотографијата или во нејзина близина и напишете кратка белешка.
6. Кога ќе завршите, допрете ја стрелката **Испрати (Send)**. Ако и вашиот пријател има iPhone, оваа стрелка ќе биде **сина**. Ако има друг вид мобилен телефон, тогаш ќе биде **зелена**. Но, како и да е, пријателот ќе ја добие вашата фотографија.
7. Откако ќе ја пратите фотографијата, апликацијата **iMessages** ќе се затвори и ќе се вратите во апликацијата **Фотографии** што ја покажува вашата селфи.
8. Допрете го копчето **Дома** за да ја затворите пораката и да се вратите на Почетниот екран.



Иконата за Споделување ви нуди опции да праќате фотографии и датотеки кај други лица